



INEX

3216-389

24-ти МАЈ – ПРАГА

1 ден (23.05.2018- среда)СКОПЈЕ – СРБИЈА – УНГАРИЈА-СЛОВАЧКА

Состанок во Скопје . Патување кон Прага, преку Србија, Унгарија и Австрија. Дневно и ноќно возење со поплатни паузи и царински формалности.

2 ден (24.05.2018- четврток) - ПРАГА

Пристигнување во Прага во пладневните часови. Сместување во хотел. Слободно време за одмор. Разглед на градот со локален водич (факултативно): Карловиот мост, плоштадот на Малтешките витези, споменикот на Карло IV, Кралскиот пат, Еврејскиот квартал, Париската улица, Старомајскиот плоштад со астрономскиот часовник – Орлој, црквата Лорето, Градската куќа, Прашната кула, националниот музеј, дворецот Храдчани, катедралата Св. Вито, Златната улица... Ноќевање.

3 ден (25.05.2018 – петок)ПРАГА – ДРЕЗДЕН – КРСТАРЕЊЕ ПО ВЛТАВА - ПРАГА

Појадок. Целодневен факултативен излет за **Дрезден**. Во Дрезден со локален водич ќе ги видите следниве атракции: Операта Земпер, Палатата Цвингер, Богородичната црква, римокатоличката Дворска црква, Резиденционалната палата, палатата Ташенбер, Августовиот музеј Враќање од Дрезден кон Прага.**Крстарење по Влтава** (факултативно) и ќе имате можност да ги видите прашките мостови и прекрасната архитектура од двете страни на Влтава. Ноќевање.

4 ден (26.05.2018 – сабота) ПРАГА – КАРЛОВИ ВАРИ –РЕСТОРАН - ПРАГА

Појадок. После појадокот, факултативно заминување за **Карлови Вари** – најпознатиот бањски центар во Чешка и омиленото место на европската аристократија. Ќе имате можност да ги видите топлиите извори и да се запознаете со лековитите својства на водите, можност да купите сувенири и производи со лековити својства од Карлови Вари. Враќање во хотел. Можност за факултативна организација на вечера во национален ресторан - пивница. Ноќевање.

5 ден (27.05.2018– недела)ПРАГА – ВИЕНА – УНГАРИЈА

Појадок во хотел. После појадокот, напуштање на хотелот и поаѓање за Виена во 08:00ч. Пристигнување во Виена околу 15:00 часот. Панорамски разглед на градот: плоштадот Рингштрасе, Операта, Парламентот, Музејот на модерна уметност, градската палата, Универзитетот, палатата Белведере, Катедралата Св. Стефан, Зимскиот дворец Хофбург.... Слободно време за прошетка. Поаѓање кон Македонија околу 19:00 часот. Ноќно возење со поплатни паузи за одмор низ Унгарија и пасошки и царински формалности.

6 ден (28.05.2018 – втроник) СРБИЈА – СКОПЈЕ

Патување низ Србија и пристигнување во Македонија во утринските часови.

**ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ до 20.04.2018 - 149 ЕВРА
(9.238 мкд.)**

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ 159 ЕВРА (9.858 мкд.)

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Превоз сотуристички автобус на дадените дестинации,
- Сместување во двокреветни соби во хотел 3* во Прага – 3 ноќевања со појадок,
- Придружник од агенцијата за време на патувањето
- Разглед на Виена
- Организација и реализација на патувањето

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- Панорамски разглед на Прага со локален водич – 10 €,
- Крстарење по Влтава – 15€,
- Целодневна посета на Карлови Вари со професионален туристички водич од агенцијата - 25€,
- Целодневна посета на Дрезден со локален водич - 30€,
- Посета на национален чешки ресторан - пивница - 35€,
- Патничко осигурување.
- Влезници во објекти

ОПШТИ НАПОМЕНИ:

- Резервација се прави со уплата на 30% од вкупниот износ на аранжманот
- Целосна уплата на аранжманот е 15 дена пред почетокот на истиот
- Цените на аранжманот се дадени во евра за уплата во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 мкд
- За реализација на аранжманот се потребни минимум пријавени 45 патника
- Организаторот го задржува правото да ја промени цената на аранжманот во случај на промена на цената на превозот или хотелот
- Во случај на недоволен број на пријавени патници организаторот го задржува правото да го откаже во целост аранжманот 5 дена пред датумот на започнување на истиот
- Организаторот го задржува правото за промена на цените на факултативните излети, во случај на промена на цената на влезниците на локалитетите и музеите
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Организаторот го задржува правото за промена на редоследот на реализација на програмата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото за промена на програмата за патување во случај на непредвидени објективни причини, како на пр: застој на граница, доцнење на летот, застој во сообраќајот, затвореност на некој од локалитетите предвиден за посета и сл.

Задолжително пријавување за факултативите до 05.05.2018 и минимум пријавени патници за реализација: 30